

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КРЕДИТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Општите услови, во понатамошниот текст ОУ, ги одредуваат општите правила под кои Финансиското Друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 7134185, со регистрирано седиште на Бул. Илинден 47/1-2, телефон за контакт: 02/5111010, во понатамошниот текст “КРЕДИСИМО”, извршува дејност за давање на Кредити на физички лица – Корисници на кредит, во понатамошниот текст Корисници на кредит или (“КОРИСНИК”/ “КОРИСНИЦИ”).

2. КРЕДИСИМО е финансиско друштво врз основ на РЕШЕНИЕ на Министерот за финансии на Република Македонија бр.13-5945/7 од 30.06.2016

3. Општите Услови се составен дел од Договорите за Кредит, склучени меѓу КРЕДИСИМО и Корисниците на кредитите, истите им стојат на располагање на сите заинтересирани лица, на веб страната на КРЕДИСИМО, со адреса: https://credissimo.mk/credissimo_terms_and_conditions.pdf, https://credissimoplus.mk/credissimo_terms_and_conditions.pdf.

4. Кредитите, кои се доделуваат согласно овие ОУ, се одобруваат и исплаќаат од страна на КРЕДИСИМО во македонски денари и се отплаќаат од страна на Корисниците на кредитот во македонски денари (МКД).

5. Сите рокови за целите на овие ОУ, Барањата за одобрување на кредитите и склучените Договори, се пресметуваат користејќи календарска година со траење од 360 дена.

II. ДЕФИНИЦИИ

1. Насекаде во овие ОУ и во Договорите, склучени согласно одредбите на овие ОУ, следните зборови и изрази ќе го имаат опишаното овде значење, во еднина и множина, освен ако контекстот не претпоставува различно значење и доколку не е договорено нешто друго во Договорот или во дополнителните спогодби кон него:

1.1. *ОУ* или *Општи услови* - ќе ги означува сегашните Општи услови за давање на кредити, со кои се регулираат односите меѓу КРЕДИСИМО и Корисниците на кредит;

1.2. *Корисник на кредит* - ќе го означува секое деловно способно физичко лице со постојано место на живеење на територијата на Република Македонија, кое сака да склучи или има склучено Договор за кредит со КРЕДИСИМО, и има добиено Кредит од КРЕДИСИМО;

1.3. *Договор или Договор за кредит* - ќе го означува склучениот меѓу КРЕДИСИМО и Корисникот на кредитот договор. Составен дел на Договорот за кредит се овие ОУ и одобреното од КРЕДИСИМО Барање, Преддоговорните информации, Прегледот на паричните текови за потребите на пресметката на СВТ. Во случај на контрадикторност меѓу наведените документи, истите ќе имаат приоритет со следниот редослед: (1) Договор за кредит; (2) Барање; (3) ОУ;

1.4. *Веб страна* - ќе ја означува официјалната веб страна на КРЕДИСИМО: <https://credissimo.mk>, <https://credissimoplus.mk>;

1.5. *Кредит* - ќе го означува секој исплатен од КРЕДИСИМО износ на парични средства врз основа на овие ОУ и Договорот склучен меѓу КРЕДИСИМО и Корисникот на кредит, како и долгот, настанат и формиран од и во врска со реализираната сума од главнината на паричните средства, вклучувајќи ги каматите за наплата, трошоците и др. плаќања согласно одредбите на Договорот и овие ОУ. Секој износ, доделен од КРЕДИСИМО на Корисникот на кредит ќе се смета за даден Кредит, освен ако не е експлицитно и писмено поинаку договорено помеѓу договорните страни;

1.6. *Камата* - ќе ја означува договорената меѓу КРЕДИСИМО и Корисникот на кредит камата за користење на Кредитот;

1.7. *Казнена камата* – на сите доспеани а неплатени побарувања, освен на неплатената камата, ќе се пресметува законска казнена камата и ќе се наплати за целиот период од денот на доспевањето до денот на плаќањето;

1.8. *Револвинг период*- ќе го означува утврдениот, фиксен временски период како времетраење во денови, за кој е доделен Кредитот, по истекот на кој Корисникот на кредитот треба да го отплати кредитот. Секој Револвинг период ќе биде еднаков како времетраење со претходниот, освен ако поинаку не е договорено меѓу договорните страни. Бројот на Револвинг периодите е неограничен;

1.9. *Надомест за продолжување на рокот* - ќе го означува надоместок во фиксен износ кој треба да се плати за секој нареден Револвинг период;

1.10. *Рата на отплата* - ќе го означува износот од кредитот, вклучувајќи го доспеаниот дел од главнината, каматата и трошоците за одреден период, кој износ корисникот на кредитот ќе биде обврзан да го плати на одредената дата на доспевање во зависност од важечките услови на соодветниот Кредитен производ;

1.11. *Специфичен услов* - ќе ги означува утврдените во овие Општи услови различни специфични услови и начини за аплицирање за кредит, за склучување на Договор за кредит, за реализација на кредит, за отплата на кредит или други, во зависност од износот на кредитот или од начините за настанување, исполнување и престанок на договорните односи меѓу КРЕДИСИМО и Корисникот на кредит. Такви услови ќе бидат следните, вклучувајќи ги и останати кои не се наведени:

а/ *Услов со план на отплата* - ќе го означува условот, под кој ќе се врши отплатата на добиениот Кредит од Корисникот на кредит врз основа на договорен помеѓу страните во Договорот за Кредит план за отплата. Во овој случај отплатата на кредитот се изведува преку периодични рати за отплата, кои ги вклучуваат доспеаниот дел од главнината, Каматата и трошоците за соодветниот период;

б/ *Услов со револвинг период* - Во случај Рокот на Кредитот да биде продолжен за исто таков рок (Револвинг период) соодветно се применуваат одредбите од Договорот, во согласност со Општите услови. За продолжување на рокот (Револвинг период) Корисникот е должен да плати надомест за продолжување рокот на кредитот, камата за кредитот и надомест за администрирање на кредитот.

1.12. *Кредитен производ* - ги означува утврдените од КРЕДИСИМО поединечни и / или комбинации од различни специфични услови, износи, рокови и други услови, објавени на веб страната на КРЕДИСИМО и во овие Општи услови за секој поединечен Кредитен производ, доделен на на Корисниците на кредитот. КРЕДИСИМО може да ги менува условите на кредитните производи. Корисникот на кредитот нема да има право да бара и да добива Кредит под специфични услови, различни од оние, утврдени од КРЕДИСИМО за соодветните Кредитни производи;

1.13. *Траен носач* - го означува секој носач, кој му овозможува на Корисникот на кредитот да ја зачува информацијата, испратена лично до него, кој го овозможува на лесен начин нејзиното користење за период од време, кој одговара на целите, за кои е наменета информацијата и кој овозможува идентична репродукција на зачуваната информација;

1.14. *Средство за комуникација од далечина* - го означува секое средство, кое може да се користи за давање на услуги од далечина, без да постои истовремено физичко присуство на двете страни;

1.15. *Канцеларија* - го означува секој трговски објект, користен од КРЕДИСИМО, во кој Корисникот на кредит ќе може да изврши една или повеќе од следниве дејности: да добие информација и/или консултација за условите за аплицирање, добивање и користење на кредит; да аплицира за кредит; да склучи Договор за кредит; да изврши други активности согласно овие ОУ за кои експлицитно е наведено дека можат да бидат извршени во соодветната Канцеларија. Локацијата, работното време и соодветната организација, која управува со Канцелариите, се наведени на веб страната на КРЕДИСИМО;

1.16. *Барање* - ќе го означува барањето за добивање на кредит, што се поднесува од Корисникот на кредитот лично;

1.17. *Грејс период* - ќе означува одреден период, пресметан од датумот на подигање на кредитот, во кој Корисникот на кредитот може да го врати добиениот кредит, без да должи камата;

1.18. *СТВ* - ќе ја означува Годишната стапка на вкупните трошоците согласно Законот за заштита на потрошувачите при доделување на потрошувачки кредити и сите останати важечки закони и подзаконски акти во Република Македонија;

1.19. *СМС код за идентификација* – означува СМС порака со код кој ќе биде испратен на личниот телефонски број наведен во Барањето и ќе има важност на електронски потпис во смисла на член 2 и член 12 од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.

III. ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ

1. Корисникот на кредитот аплицира за кредит, со поднесување на Барање до КРЕДИСИМО на образец, лично. Поднесувањето на Барањето о се врши на веб страната согласно начинот, наведен во т. III.4.

2. Во Барањето, според дадените полиња, се наведуваат личните податоци на Корисникот на кредитот, неговата електронска пошта, телефон за контакт и др., како и бараниот износ на кредитот, рокот на кредитот, називот на кредитниот производ, под кои услови Корисникот на кредитот сака да го користи кредитот, и саканиот од него начин на подигање на кредитот. Во прилог кон Барањето Корисникот на кредитот на означеното место на веб страната прикачува и копија од лична карта во форма на јпг, пдф или пнг.

3. За било какви грешки при пополнување на податоци, настанати по вина на Корисникот на кредитот, КРЕДИСИМО не сноси одговорност и сите последици од таквите грешки паѓаат на товар на Корисникот на кредитот.

4. Барателот на кредитот на веб страната треба да го пополни називот на Кредитниот производ, износот и времетраењето на кредитот, да ја потврди својата согласност за прифаќање на ОУ, да даде согласност за обработување, користење и чување на личните податоци од страна на КРЕДИСИМО, КРЕДИСИМО да врши проверки на кредитна способност на барателот на кредитот, потоа Барателот на кредитот барањето со потребната документација ја доставува до КРЕДИСИМО со давање на командата „Аплицирај“.

5. КРЕДИСИМО му ја доставува на корисникот на кредитот преку електронската пошта која ја има наведено, целата потребна предоговорна информација за бараниот Кредит, предлог договор, Општи услови, предлог на паричните текови за потребите на пресметката на СВТ.

IV. ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТА НА КОРИСНИКОТ НА КРЕДИТОТ. ОДОБРУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО.

1. По добивањето на Барањето КРЕДИСИМО ја проценува кредитоспособноста на Корисникот на кредитот врз основа на постоечки информации, вклучувајќи информации, добиени од Корисникот на кредитот, притоа врши увид во Македонско Кредитно Биро или во друга база на податоци, до која има легално добиен пристап. Во случај, како резултат на извршената проценка КРЕДИСИМО да одбие да го додели Кредитот, КРЕДИСИМО веднаш и бесплатно го известува Корисникот на кредитот за резултатот од проверката и за информациите за Корисникот на кредитот, содржани во регистарот, со исклучок кога давањето на соодветните информации е забрането или спротивно на важечкото законодавство, на регулативата на Европската унија или на јавниот ред и безбедност. Со доставување на Барањето Корисникот на кредитот ја дава својата согласност на КРЕДИСИМО да врши увид во Македонско Кредитно Биро и други јавни регистри.

1.1. Како дел од проверката на кредитоспособноста на Корисникот на кредитот КРЕДИСИМО по своја проценка може да одржи преку свој претставник, интервју со Корисникот на кредитот, во текот на кое, да бара и добива и дополнителни податоци или дополнителни документи, вклучувајќи копија на лична карта испратена преку електронска пошта или преку факс.

2. За целите на давање на Кредит, согласно овие ОУ, Корисникот на кредитот изјавува, дека на датумот на поднесувањето на Барањето:

2.1. Нема обврски како жирант, ниту неисполнети обврски кон државата, финансиските институции, кон сегашниот и претходниот работодавач, кон физичко или правно лице, или обврски кои треба да бидат исплатени пред доспевање на кредитот, за кој аплицира, освен овие, за кои при склучување на Договорот го известил КРЕДИСИМО;

2.2. Кон него нема поднесено тужба или покрената арбитражна постапка и не му се познати објективно оправдани причини, кои може да доведат до тоа;

2.3. Против него не е поведена стечајна постапка, ниту се наоѓа во состојба на неликвидност, не учествува во договори чие изведување би било во спротивност со исполнувањето на обврските од Договорот;

2.4. Сите податоци, наведени во Барањето, како и во Договорот и сите негови прилози, се целосни и точни.

3. Во случај, ако при пополнување на Барањето Корисникот на кредитот обезбеди неточни податоци, во зависност од моментот на дознавање на овој факт, КРЕДИСИМО има право или да го одбие склучувањето на Договорот и/или давањето на кредитот, или да го раскине Договорот (ако таков е склучен), без претходна најава и да побара предвременно враќање на кредитот, заедно со сите такси, трошоци и пресметани камати или такви, кои ќе бидат пресметани до датумот на раскинување на Договорот. Кредитот се прогласува за предвременно наплатив по тој основ со еднострана изјава на КРЕДИСИМО, кое може да биде упатено и преку наведениот од Корисникот на кредитот во Барањето телефонски број (преку SMS) или електронската пошта.

4. Во случај, ако КРЕДИСИМО го одобри Барањето, Корисникот на кредитот ќе биде известен за тоа на e-mail и/или телефонски број (преку SMS или со повик). Рокот за одобрување на Барањето е на следниот начин:

4.1 Во случај кога КОРИСНИКОТ изјавил дека бара Кредит со експресно разгледување при поднесување на Барањето, рокот за одобрување на Барањето е 24 (дваесет и четири) часа од поднесувањето на Барањето. Ако Барањето не биде одобрено до истекот на рокот од претходната реченица, Договорот не предизвикува правно дејствие меѓу КРЕДИСИМО и КОРИСНИКОТ.

4.2 Во случај кога КОРИСНИКОТ изјавил дека бара Кредит со забрзано разгледување, рокот за одобрување на Барањето е 7 (седум) дена од поднесување на Барањето. КОРИСНИКОТ во овој рок треба да достави на КРЕДИСИМО: Потврда за висина на месечни примања; Потврда од УЈП за платени даноци и придонеси; Банкарски извештај за последните шест месеци;

5. КРЕДИСИМО има право, без образложение, да го одбие Барањето, со испраќање на писмено известување до Корисникот на кредитот, вклучително и преку наведената од него во Барањето електронска пошта или преку SMS на наведениот од Корисникот на кредитот телефонски број, или преку одбивање со молчење. Како одбивање на Барањето со молчење ќе се сметаат случаите, во кои КРЕДИСИМО не испратило известување за одобрување на кредитот до Корисникот на кредитот во роковите, наведени т.IV.4.

V. ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

1. Договорот за кредит се склучува на начин, предвиден во овие ОУ и со придржување кон одредбите согласно Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис како и останатите важечки законски и подзаконски прописи во Република Македонија.

2. Договорот се смета за потпиша, склучен и стапува во сила од моментот кога Корисникот ќе го воведо SMS – кодот за идентификација на претходно по електронска пошта добиениот линк за потврда и потпишување на документите и ќе ја даде командата „**Потпиши**”.

3. Секој паричен износ, одобрен и исплатен од КРЕДИСИМО на Корисникот на кредитот претставува Кредит, даден од КРЕДИСИМО под условите на Договорот и на овие ОУ.

VI. РЕАЛИЗИРАЊЕ И ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ

1. КРЕДИСИМО го реализира паричниот износ на одобрениот кредит преку трансфер на трансакциската сметка наведена од Корисникот на кредитот. Корисникот на кредитот е одговорен за точното наведување на трансакциската сметка, на која сака да биде добиен износот.

2. Во случај на целосна или делумна предвремена отплата на кредитот, Корисникот на кредитот е обврзан да ја плати неотплатената главнина на Кредитот, заедно со сите пресметани камати или тие кои ќе бидат пресметани а кои не се платени до датумот на предвремената отплата.

3. Корисникот на кредитот го отплаќа кредитот на следната трансакциска сметка: УниБанка АД Скопје, трансакциска сметка 240010105652962, или преку други начини наведени на веб страната на КРЕДИСИМО (<https://credissimo.mk/pay>; <https://credissimoplus.mk/pay>). Сите плаќања по банкарски пат се сметаат за извршени од моментот на уплатата на трансакциската сметка на КРЕДИСИМО. Во случај, ако КРЕДИСИМО утврди, дека е извршено плаќање, кое е невозможно да биде идентификувано, тоа плаќање не се смета за валидно до моментот на неговата идентификација и Корисникот на кредитот ги носи сите последици од задоцнето плаќање.

4. Во случај, ако Корисникот на кредитот плати сума во износ, кој не е доволен, за да ги отплати сите достасани до моментот суми, со платената сума се отплаќаат прво трошоците, извршени од КРЕДИСИМО во врска со неисполнување на обврската на Корисникот на кредитот за отплата на кредитот (трошоци за судска и вонсудска наплата на обврските, трошоци за писма за потсетување, испраќање на пораки и др. слични), на второ место пресметаната законска камата за задоцнето плаќање или казни за доцнење во случај ако тие се договорени, на трето место редовната или договорената камата и на четврто место главнината на кредитот.

VII. КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА ТРОШОЦИТЕ.

1. Различните Кредитни производи, како комбинација на специфични услови, износи на кредитите и други услови, се утврдени во веб страната на КРЕДИСИМО. КРЕДИСИМО има право во секој момент да ги менува условите за одреден Кредитен

производ, вклучувајќи да додава или отстранува дадени специфични услови, кои се применуваат за соодветниот кредитен производ, без тоа да влијае врз веќе склучените Договори.

2. Детални информации односно условите за секој Кредитен производ, понуден од КРЕДИСИМО, се објавени на веб страната на КРЕДИСИМО.

3. При промена на услов за кредитните производи, за реализираниот Кредит под условите на овој Кредитен производ ќе се применуваат условите, важечки на датумот на одобрување на кредитот.

4. Доколку не е поинаку договорено во Договорот за кредит, крајниот рок за отплата на реализираниот Кредит е рокот, наведен во Договорот, освен кога рокот на Договорот е продолжен преку нов Револвинг-период за кредитните производи, за кои тоа е применливо.

5. КРЕДИСИМО има право според сопствено мислење да овозможува грејс периоди за одредени Кредити и под условите на одредени Кредитни производи, како и попусти за редовна отплата на кредитот.

6. КРЕДИСИМО има право на камата, чиј износ се утврдува во Договорот.

7. КРЕДИСИМО има право, со посебна одлука, да дава пониски каматни стапки при организирање на промоции.

8. Во случај, кога Корисникот на кредитот користи Кредитен производ со Услов со револвинг период, при неисплаќање на 6 (шест) последователни надоместоци за продолжување на кредитот, камата за кредитот и надомест за администрирање на кредитот, вкупните побарувања по основ на кредитот автоматски и предвремено доспеваат, без да е потребно испраќање на посебно известување до Корисникот на кредитот.

9. За Кредити, користени под условите на Кредитен производ со Услов - план за отплата, Корисникот на кредитот е должен да го отплати кредитот според доспевањата, предвидени во прегледот на паричните текови за потребите на пресметка на СВТ.

10. Корисникот на кредитот има право да побара нов Кредит од ист или друг вид пред отплатата на веќе добиениот/те кредит/и. Во случај, ако КРЕДИСИМО го одобри Барањето од овој став, износот на новиот кредит може да се користи за отплата на обврските на Корисникот на кредитот од постоечкиот Договор за кредит или да биде реализиран целосно од Корисникот на кредитот во согласност со ОУ.

11. Годишната стапка на вкупните трошоците за кредитот е утврдена во Договорот, неговиот износ е пресметана на следниот начин и според законските одредби:

11.1 Годишната стапка на вкупните трошоци се пресметува според методологија пропишана од Советот на Народната банка на Република Македонија.

11.1.1 За целите на пресметување на годишната стапка на вкупните трошоци, вкупните трошоци на кредитот за потрошувачот треба да бидат определени, со исклучок на трошоците што ги плаќа потрошувачот за непочитување на обврските од договорот за

кредит и други трошоци кои е должен да ги плати без разлика дали трансакцијата се врши во готово или на кредит, освен куповната цена за набавка на стоки или услуги.

11.1.2 Трошоците за водење на сметка на која се евидентираат уплатите и исплатите на искористениот дел на кредитот, трошоците за користење на средства за плаќање за уплатите и исплатите на искористениот дел од кредитот, како и другите трошоци поврзани со уплатите на средства ќе бидат вклучени во вкупните трошоци на кредитот за потрошувачот, освен доколку отворањето на сметката не е задолжително, а трошоците на сметката се јасно и одделно прикажани во договорот за кредит или во друг договор склучен со потрошувачот.

11.1.3 За потребите на пресметување на годишната стапка на вкупни трошоци се смета дека договорот за потрошувачки кредит е полноважен и дека кредиторот и потрошувачот ги исполнуваат своите права и обврски од договорот на договорениот начин и во договореното време.

12. Во случај договорот за потрошувачки кредит да содржи одредби со кои се предвидува можност за промена на каматната стапка, провизиите и другите надоместоци, при пресметката на годишната стапка на вкупни трошоци се смета дека до исполнување на договорот каматите и другите трошоци кои влегуваат во пресметката на годишната стапка на вкупни трошоци се непроменети.

VIII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТРАНИТЕ

1. КРЕДИСИМО се обврзува:

1.1. Да му даде на Корисникот на кредитот преддоговорна и договорна информација за саканиот Кредит во согласност со важечкото законодавство.

1.2. Да му го исплати Кредитот на Корисникот на кредитот во согласност со договорениот износ, рокови и услови, во рок од 24 (дваесет и четири) часа од одобрувањето;

1.3. Да ги одразува навремено и точно исплатените од Корисникот на кредитот рати за отплата на Кредитот;

1.4. На барање од страна на Корисникот на кредитот, при отплата на главнината на Кредитот, да му даде целосна и точна информација за извршените и евидентирани до моментот плаќања;

1.5. Да му ги даде на Корисникот на кредитот сите потребни документи, кои се однесуваат на опслужувањето на кредитот, пополнети точно и коректно;

1.6. Доколку постојат причините, наведени во т. XIII.1, да го извести писмено Корисникот на кредитот во наведениот во оваа точка рок;

1.7. Да ги објавува на веб страната условите за Кредитните производи, доколку истите не се изречно предвидени во овие ОУ;

1.8. Да објавува на веб страната информација за банкарските сметки, на кои може да се врши отплата на кредити, фирмите на Партнерите, адресите на нивните канцеларии и работното време;

1.9. Да врши и други обврски, предвидени со важечкото законодавство.

2. КРЕДИСИМО има право:

2.1. Да бара целосно исполнување на сите обврски на Корисникот на кредитот согласно Договорот и овие Општи услови;

2.2. Да биде известен веднаш од Корисникот на кредитот при настанување на околности, кои би предизвикале доцнење со исплата или влошување на целокупната финансиска состојба на Корисникот на кредит, вклучувајќи ги, но неисклучиво, наведените во т.VIII.3.3. од овие ОУ;

2.3. Да ги бара од Корисникот на кредит потребните документи, односно копии од документи за доделување на кредит, вршење на проценка на кредитоспособноста, како и евидентирање на информациите за опслужувањето на кредитот;

2.4. Во секое време да ги префрли своите права од Договорот на трето лице, вклучувајќи да го даде во залог побарувањето во корист на трето лице, согласно без да се бара согласност од Корисникот на кредит за тоа. Во овој случај Корисникот на кредитот ќе биде известен за настанатите промени односно носителот на побарувањето, со испраќање на писмено известување на наведената електронска пошта во Барањето и Договорот за Кредит. КРЕДИСИМО нема обврска да го извести Корисникот на кредит за преносот, во случај, ако согласно договорот меѓу КРЕДИСИМО и третото лице, КРЕДИСИМО ќе продолжи да го администрира кредитот на Корисникот на кредитот;

2.5. Да води, вклучувајќи преку трети лица, секаква кореспонденција со Корисникот на кредитот, да спроведува телефонски повици со Корисникот на кредитот, да му испраќа електронски пораки, писма и налепници, во случај ако последниот не исполни некоја од обврските од Договорот, и на тој начин го известува за неговото доцнење;

2.6. Во случај на задоцнување со плаќањето на достасана рата за отплата од страна на Корисникот на кредитот, како и во случај на делумно плаќање на рата за отплата, да ги преземе сите потребни дејствија за вонсудска и /или судска наплата на своите побарувања, а трошоците за тоа ќе бидат на товар на Корисникот на кредит;

3. Корисникот на кредитот се обврзува:

3.1. Да ги врати искористениот Кредит, вклучувајќи ја главнината, каматата и трошоците до доспевање на последниот Револинг период, односно согласно планот за отплата, во зависност од условите за соодветниот Кредитен производ;

3.2. Да ги почитува роковите и условите за исплата на Ратите за отплата;

3.3. Да го извести веднаш КРЕДИСИМО за секоја промена на околности, кои би предизвикале задоцнување со исплата или би можеле да доведат до влошување на финансиската состојба, како и за секоја промена во информацијата, дадена од него при поднесувањето на Барањето, односно потпишување на Договорот, вклучувајќи, но

нецелосно: за измена во неговите месечни приходи, на адресата на живеење и/или на сегашната адреса, на вработувањето, телефонските броеви, покренати судски и/или извршни постапки против Корисникот на кредит и/или неговиот сопруг/сопруга, и/или одредени на Корисникот на кредитот и/или на неговиот/нејзиниот брачен другар казни за прекршочни или кривични постапки, и/или одредени мерки за заплenuвање и/или одземање во корист на државата на било каква сопственост, која им припаѓа;

3.4. Да ги сноси сите трошоци, поврзани со неисполнување на својата обврска за кредитот, предвидени во Договорот и овие ОУ, вклучувајќи, но не само, трошоци за покани за доброволно исполнување, посети на лице место, телефонски повици, државни такси, адвокатски хонорари, патни и други трошоци;

4. Корисникот на кредитот има право:

4.1. При отплата на главнината за Договор за кредит на одреден рок да добие на барање и бесплатно, во секој момент од спроведувањето на Договорот, извадок на сметка во форма на план за отплата за извршените и претстојните плаќања; планот за отплата ги содржи доспеаните плаќања и роковите и условите за овие плаќања; планот содржи детално објаснување на секоја рата за отплата, кое ја покажува отплатата на главнината, каматата, пресметана врз основа на каматната стапка, и каде што е применливо, дополнителните трошоци; кога каматната стапка не е фиксна или кога дополнителните трошоци можат да бидат променети согласно Договорот за кредит, во планот за отплата јасно се наведува, дека информацијата, содржана во планот е валидна само до следната промена на каматната стапка или на дополнителните трошоци согласно Договорот за кредит;

4.2. Во рок од 14 дена од последниот датум меѓу: (i) датумот на склучување на Договорот; или (ii) датумот, на кој Корисникот на кредитот ги добил условите на Договорот и законски утврдената договорна информација (во случаите, кога овој датум е по датумот на склучување на Договорот), истиот може да се откаже од Договорот. При користење на ова право, Корисникот на кредитот не треба да плати обесштетување или казна и не е потребно да се наведе причина за одбивањето. Правото на одбивање се врши со испраќање на известување до КРЕДИСИМО во писмена форма врз хартија или друг Траен носач, до кој КРЕДИСИМО има пристап. При откажување од Договорот Корисникот на кредитот треба да ја плати на КРЕДИСИМО цената на фактички извршените финансиски услуги од Договорот: добиената главница на кредитот, како и цената за користење на финансиската услуга до денот на откажувањето на Договорот. Износите, кои се должат треба да бидат платени на КРЕДИСИМО во рок до 30 дена од откажувањето на Договорот. Во спротивен случај дејството на одбивањето отпаѓа ретроактивно. Со реализирање на кредитот Корисникот на кредитот ја изразува својата изречна согласност користењето на финансиската услуга да започне пред истекот на рокот за откажување на Договорот;

4.3. Во секое време да ги отплати предвременно, целосно или делумно обврските од Договорот за кредит заедно со надоместок за одобрување на кредитот, доспеаната камата и трошокот за администрирање на кредитот. Во овие случаи тој има право на намалување на каматата и трошокот за администрирање на кредитот за преостанатиот дел од рокот на Договорот.

4.3.1. КРЕДИСИМО не може да го одбие предвременото исполнување на Договорот за кредит;

4.3.2. При предвремена отплата на кредитот од страна на Корисникот на кредитот КРЕДИСИМО има право на праведно и објективно оправдано обесштетување за евентуалните трошоци, директно поврзани со предвремената отплата на кредитот, кога тоа се врши во период, во кој каматната стапка е фиксна. Во овој случај КРЕДИСИМО има право на обесштетување во износ од еден процент од предвременно отплатениот износ на кредитот, во случај ако преостанатиот период на Договорот е подолг од една година. Во случај, ако преостанатиот период на Договорот за кредит е пократок од една година, КРЕДИСИМО има право на обесштетување во износ од 0,05% (нула заплата пет проценти) од износот на предвременно отплатениот Кредит. Во случај, ако КРЕДИСИМО претрпи загуба од предвремената отплата на кредитот, која е поголема од износот на наведеното обесштетување, тој може да бара поголемо обесштетување под условите на чл. 16 од ЗЗПДПК;

4.3.3. Во случај, ако Корисникот на кредитот нема никакви задоцнети плаќања и не постои друго неисполнување на обврските од Договорот, Корисникот на кредитот може да добие попуст при целосна отплата на неговите обврски. Износот на попустот се определува по проценка на КРЕДИСИМО.

IX. ТРОШОЦИ

1. КРЕДИСИМО не сноси никаква одговорност за извршени плаќања од страна на Корисникот на кредитот на трансакциски сметки кои не припаѓаат на КРЕДИСИМО

X. ЗАДОЦНУВАЊЕ. ПРЕДВРЕМЕНО ПОБАРУВАЊЕ

1. КРЕДИСИМО има право на обесштетување за сите направени трошоци за судска и вонсудска наплата на доспеаните а неплатени обврски на КОРИСНИКОТ по Договорот за кредит.

2. При доцнење со плаќањето на обврските по кредитот, Корисникот на кредитот должи обесштетување за задоцнување во висина на постојаната законски казнена камата за секое доцнење со исполнување на обврските, заедно со сите трошоци за вонсудска и / или судска наплата на побарувањето, направени од КРЕДИСИМО.

3. Сите побарувања за даден кредит стануваат автоматски и предвременно наплатливи, без да е потребно известување или покана од страна на КРЕДИСИМО кон Корисникот на кредитот, со денот на настанување на било кој од следните настани:

3.1. Кога не се платени 6 (шест) Рати за отплата, кои се достасани за кредит, добиен под услов со план за отплата;

3.2. Кога не се платени 6 (шест) последователни надоместоци за револвинг периоди наведени во Договорот за кредит, добиен под услов со Револвинг период согласно т. II 1.11 б) од овие ОУ.

3.3. При неплаќање на било која парична обврска, која произлегува од Договорот или овие ОУ, која не припаѓа кон наведените во претходната точка;

3.4. При раскинување на Договорот согласно т.IV.3 и т.XI.1.3 од овие ОУ;

4. Сите побарувања од Кредитот, доделен во врска со овие ОУ, може да бидат прогласени за предвременно платливи со еднострана изјава, упатена од страна на КРЕДИСИМО до Корисникот на кредитот, во следните случаи:

4.1. Ако се утврди, дека Корисникот на кредитот доставил неверодостојни и / или неточни информации, и истите се користеле како основа КРЕДИСИМО за одобрување и доделување на кредитот од страна на Кредисимо;

4.2. При неисполнување од страна на Корисникот на кредитот на било која обврска од Договорот или овие ОУ, надвор од наведените во претходната точка;

5. Во случај на предвременно побарување на кредитот, Корисникот на кредитот должи и треба веднаш да ја плати на КРЕДИСИМО целата преостаната, на датумот на предвременото побарување главнина, како и сите пресметани камати или идни камати, кои ќе бидат пресметани до датумот на предвременото побарување. Корисникот на кредитот должи исто така обесштетување за задоцнување за неисплатена обврска (главнина и камата) од датумот на почеток на предвременото побарување до целосна отплата на долгот. Надоместокот за задоцнување е во висина на законската казнена камата за задоцнето плаќање. Во случај на предвременно побарување Корисникот на кредитот ги должи на КРЕДИСИМО уште и сите трошоци за истиот, кои се наведени во Барањето, Договорот и овие ОУ и поврзани со наплатата на побарувањата, почнувајќи од доспевање на Ратата за отплата, непосредно пред да настане предвременото побарување, до целосна отплата на долгот. Страните изречно и безусловно се согласуваат, дека сите трошоци за вонсудска и/или судска наплата на ненавремено исплатените побарувања (вклучувајќи, но не само за покани за доброволно исполнување, посети на место, телефонски повици, државни такси, адвокатски хонорари, патни и други трошоци) ќе бидат на товарна Корисникот на кредит.

6. Во случај на доцнење со плаќањата и/или во случај на предвременно побарување, КРЕДИСИМО му испраќа на Корисникот на кредитот текстуална порака /SMS/, потсетници преку писмо и/или покани, на наведениот во Договорот мобилен телефон, адреса и/или адреса на електронска пошта, како и на познатата на КРЕДИСИМО адреса на работното место на Корисникот на кредитот.

7. Со склучувањето на Договорот Корисникот на кредитот ја дава безусловно својата согласност да биде посетуван на службената и домашната адреса од претставник на КРЕДИСИМО, како и да добива SMS-и на наведениот од него во договорот мобилен телефон во врска со евентуалното неисполнување на неговите обврски, кои произлегуваат и/или се поврзани со Договорот.

8. Во случај на задоцнување со плаќањето на достасани износи за кредитот од страна на Корисникот на кредитот, нередовните плаќања ќе бидат евидентирани во Македонско кредитно биро кое може да се одрази негативно за подоцнежнo аплицирање за кредит од негова страна.

XI. ПРЕСТАНОК НА ДОГОВОРОТ

1. Договорот за кредит се раскинува предвременно во следните случаи:

1.1. Со взаемна писмена согласност на договорните страните;

1.2. Во случај на смрт, ликвидација или стечај на една од страните;

1.3. Еднострано од КРЕДИСИМО, со известување кое стапува во сила веднаш, испратено според одредбите на овие ОУ- во случај на неисполнување на обврска по Договорот за кредит од страна на Корисникот на кредитот (вклучувајќи ги и овие ОУ). За случај на неисполнување ќе се смета и секој случај, во кој Корисникот на кредитот му доставил на КРЕДИСИМО погрешна, неточна или лажна информација или гаранции;

1.4. Со појава на автоматско предвремено побарување од т. X.3;

XII. ВИША СИЛА

1. КРЕДИСИМО нема да биде одговорен пред Корисникот на кредитот за секое доцнење или пропуст за извршување на обврската од овие Општи услови, кои се должат на виша сила (како што е дефинирано во т. XII.2 подолу).

2. "Виша сила" ќе значи секој непредвидлив случај, кој не може да се спречи настанат по потпишувањето на Договорот за кредит помеѓу КРЕДИСИМО и соодветниот Корисник на кредит и кој доведува до неможност за исполнување на обврските, преземени од КРЕДИСИМО според Договорот и / или овие ОУ, вклучувајќи, но без да се ограничени: техничка неисправност во софтвер или хардвер системите, кои се користат од КРЕДИСИМО, законски, административни или владини ограничувања, природни катастрофи, бунтови, востанија, судири или немири, војна, терористички напади, земјотреси или други деструктивни дејства на природни сили, општонародни штрајкови, ембарго.

3. При настанување на Виша сила за КРЕДИСИМО, КРЕДИСИМО ќе ги преземе сите разумни активности и мерки, за да ги ограничи евентуалните загуби и штети, и ќе го извести соодветниот Корисник на кредит во рок од една недела од денот на настанување на виша сила.

4. Недостатокот на финансиски средства нема да се смета за виша сила, како во однос на КРЕДИСИМО, така и во однос на Корисникот на кредитот.

XIII. ДОПОЛНИТЕЛНИ ОДРЕДБИ

1. Договорот се склучува за девизен курс 61.50 МКД (македонски денари) за едно Евро (EUR). Во случај на законска промена, каде ќе настанат промени во сооднос МКД / EUR (одлучувачки е просечниот девизен курс, прогласен од НБРМ) со повеќе од 10 % (десет проценти) (среден девизен курс, прогласен од НБРМ), износот на неплатените Рати за отплата се менува автоматски. Како резултат на тоа СТВ според условот на Договорот ќе се промени, за што КРЕДИСИМО треба во писмена форма да го извести Корисникот на кредит во рок од 10 (десет) работни дена од измената.

1.1. Во случај на макроекономска нерамнотежа која ќе резултира со најмалку 10 % девалвација на средниот курс на еврото во денари (ЕУР/МКД) како еднастрана мерка на Народната Банка на Република Македонија (во понатамошниот текст НБРМ) или 10 % депресијација на средниот курс на еврото во денари, мерени преку зголемување на средниот курс на ЕУР/МКД објавен од страна на НБРМ на нејзината веб страна, КРЕДИСИМО го задржува правото да ја коригира главницата на одобрените и

исплатени а недостасани Кредитни производи како и главницата и сите трошоци кои се достасани а ненаплатени од страна на КРЕДИСИМО преку зголемување за 10 %.

1.2. За потребите на овие ОУ, девалвација и/или депресијација од 10 % се дефинира на следниот начин: 10 % зголемување на средниот курс на еврото за македонски денари (ЕУР/МКД) објавен од НБРМ на нејзината веб страна во однос на вредноста на едно евро за 61,5 денари. Тоа значи дека 10 % девалвација и/или депресијација е еднаква на зголемување на вредноста на еврото мерена преку македонски денари за 6,15 денари за едно евро, односно средна вредност на еврото во македонски денари објавена на веб страната на НБРМ од 67,65 денари за едно евро.

2. Одредбите од Договорот, односно условите за користење на доделен Кредит, можат да се менуваат само и единствено со заемна согласност на страните во писмена форма врз хартија или во форма на друг Траен носач.

3. Кореспонденцијата помеѓу страните ќе се одвива на македонски јазик Истата ќе се смета за примена од страна на Корисникот на кредитот, ако биде доставена на адресите за кореспонденција, пополнети од страните во Договорот, односно испратена преку факс, електронска пошта или телефон, наведени во соодветните полиња во група "информација за контакт" од Барањето. Кореспонденцијата до КРЕДИСИМО ќе се испраќа на адреса за кореспонденција, наведена во Договорот, или преку електронската пошта: contacts@credissimo.mk.

4. Со склучување на Договорот Корисникот на кредитот ја изјавува својата недвосмислена согласност да добива пораки на начини и преку средствата, наведени во претходната точка.

5. Страните се обврзуваат, секоја од нив веднаш да ја извести другата страна во случај на промена на некоја од изјавените околности.

6. Корисникот на кредитот изјавува, дека со потпишувањето на Договорот за кредит ја дава својата согласност за обработка на неговите лични податоци за склучување и реализирање на Договорот. Корисникот на кредитот му дава право на КРЕДИСИМО, во својство на администратор на лични податоци, да ги обработува и да ги чува неговите лични податоци за следните цели: проверка на неговата солвентност во врска со Договорот за кредит; администрирање на веќе склучени Договори за кредит; преземање активности во врска со наплата на негови обврски за склучени Договори за кредит, како и за исполнување на законските барања за чување на документи од финансиски институции во врска со извршените од нив финансиски услуги. Корисникот на кредитот дава согласност, неговите лични податоци да бидат обработени и чувани од КРЕДИСИМО и за следните дополнителни цели: изготвување на кредитно досие, кое ќе го олесни разгледувањето на идни Барања за Кредит; за маркетинг цели (испраќање на понуди/комерцијални пораки и други, во врска со финансиските услуги на КРЕДИСИМО); статистички истражувања и анализи на друштвото; откривање на дадените од него лични податоци и информации за неговата кредитна задолженост пред следните категории приматели: кредитни институции, лизинг компании, финансиски институции, друштва за наплата, кредитни бироа, претпријатија, кои нудат електронски комуникациски мрежи и /или услуги, бугарски и / или странски физички лица, правни лица, државни и/или општински органи, неговиот работодавач, лицето за контакт, согласно Договорот за кредит, како и секое друго физичко или правно лице, со кое КРЕДИСИМО е во договорни или други односи, Корисникот на кредитот дава

согласност КРЕДИСИМО да врши увид и да добива информации за неговата кредитна задолженост, достапни во базата на податоци на Македонско Кредитно Биро. Корисникот на кредитот дава согласност, КРЕДИСИМО да бара и добива од КИБС и др. чувани во нивните информатички системи лични податоци во смисла на Законот за заштита на личните податоци (ЗЗЛП), вклучувајќи, но не само, податоци за неговите приходи и извршени од него плаќања за придонеси; да испраќа барања и да прима податоци за неговата граѓанска регистрација од Национална база на податоци "Население", преку услугите на трето лице. Корисникот на кредитот изјавува, дека е запознаен со сите свои права: (i) на пристап до лични податоци, кои се однесуваат на него; (ii) да побара од КРЕДИСИМО да ги избрише, коригира и блокира неговите лични податоци, чија обработка не одговара на барањата на ЗЗЛП, како и да ги извести третите лица, на кои овие податоци биле откриени, за секое такво бришење, корекција или блокирање, со исклучок на случаите, кога тоа е невозможно или е поврзано со несразмерни напори; (iii) да приговара пред КРЕДИСИМО против обработката на неговите лични податоци, доколку постои законска основа за тоа, кои права можат да се остваруваат согласно ЗЗЛД. Корисникот на кредитот изјавува, дека ги доставил личните податоци на "Лицето за контакт", наведено во Барањето, откако добил од него изречна согласност, согласно чл. 4, ст. 1, т. 2 од ЗЗЛП, неговите лични податоци да се чуваат и обработуваат од КРЕДИСИМО со цел претходна проверка на кредитоспособноста на Корисникот на кредитот со оглед евентуалното потпишување на Договор за кредит и со цел остварување на последователна врска односно прашања во врска со спроведувањето на Договорот. Корисникот на кредитот изјавува, дека лицето за контакт е информирано лично од него, дека неговите лични податоци ќе бидат користени само за наведените цели и дека нема да бидат откриени на други лица.

7. Корисникот на кредитот изјавува, дека му е познато, дека сите негови изјави, дадени преку средства за комуникација од далечина, вклучувајќи електронска пошта, преку SMS, преку телефон, со пополнување на полињата на веб страната на КРЕДИСИМО и др., се валидни и го обврзуваат согласно Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис како и останатите важечки законски и подзаконски прописи во Република Македонија притоа е согласен, истите да бидат снимени од КРЕДИСИМО.

8. КРЕДИСИМО не одговара за предизвикани штети на Корисникот на кредит, настанати како резултат на проблеми во работењето на мобилните оператори, паѓање на системот, доцнење за испраќање на текстот и/или губење на текстуална порака.

9. Во случај ако некоја одредба од Договорот или од овие ОУ биде прогласена за неважечка од надлежен орган, другите одредби остануваат во сила.

10. Со фактот на склучувањето на Договорот и со прифаќањето на овие Општи услови, Корисникот на кредитот потврдува, дека е запознаен со придружните обврски, кои можат да се одразат негативно врз економската состојба; дека каматите, кои треба да се платат на КРЕДИСИМО, е можно да се повисоки од овие, понудени од други друштва, кои нудат корисничко и микро кредитирање, но без оглед на тоа, според неговата оценка, се разумни и одговараат на пазарните услови; дека КРЕДИСИМО му ги објаснило придружните обврски при склучувањето на Договорот и му ја дала целата задолжителна по закон договорна и преддоговорна информација, поврзана со одредениот Договор; дека не смета дека условите од Договорот за него се крајно несоодветни; дека ја има дадено на КРЕДИСИМО целата вистинска информација за својата економска состојба.

11. КРЕДИСИМО го информира и предупредува Корисникот на кредит, дека при задоцнување со плаќањето на Рата за отплата, спрема него може да се преземат сите законски дејствија во согласност со овие ОУ, Договорот и со важечкото законодавство.

12. Сите спорови, кои произлегуваат од Договорот или овие ОУ, или се однесуваат на нив, вклучувајќи споровите, кои произлегуваат или се однесуваат на нивното толкување, невалидност, исполнување или раскинување, како и споровите за пополнување на празнините во Договорот или прилагодувањето кон ново настанати околности, Договорните страни со овие ОУ и договорот утврдуваат дека во случај на спор односно присилна наплата стварно и месно е надлежен Основниот Суд Скопје 2 Скопје како и медијаторите, нотарите и извршителите кои потпаѓаат под негово подрачје на надлежност.

13. За нерешените во сегашните ОУ и Договорот за Кредит прашања се применува постојното законодавство на Република Македонија.

Сегашните Општи услови се утврдени се донесени од страна на Управителот на КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје на 06.09.2016 година и влегуваат во сила на 06.09.2016 година, на кој датум истите се објавуваат на Сајтот на КРЕДИСИМО, на адреса: https://credissimo.mk/credissimo_terms_and_conditions.pdf, https://credissimoplus.mk/credissimo_terms_and_conditions.pdf.